



ДУНАВ-НАЈГОЛЕМА РЕКА ВО ИСТОРИЈАТА НА ЕВРОПСКИТЕ ДИПЛОМАТСКИ И КРВАВИ БОРБИ

Македонското прашање во фокусот на големата меѓународна анкета на "Балканска федерација", упатена до најистакнатите личности на тоа време околу положбата и правата на народните малцинства и потиснати народи на Балканот.

"Србите, Бугарите и Грците се караат околу Македонија: кому треба да му припадне оваа кутра намачена земја? Секое авторитарно решение е лошо, тоа дури и не е решение. Едноставната идеја е дека Македонија треба да си припаѓа сама на себе".

Франческо Нити: "Протекцијата секогаш значи ропство: за еден слободен народ е поопасно да има заштитници отколку непријатели".



ВИЕНА ВО 1925 ГОДИНА КАДЕ СЕ ИЗДАВАЛ ВЕСНИКОТ "БАЛКАНСКА ФЕДЕРАЦИЈА"

Пишува:
Гоце ДУРТАНОСКИ

Во 1925 година Редакцијата на весникот "Балканска федерација", кој излегувал во Виена како орган на ВМРО (Обединета), под уредништво на македонскиот револуционер Димитар Влахов, спровела голема меѓународна анкета упатена до најистакнатите личности на тоа време околу положбата и правата на народните малцинства и потиснати народи на Балканот во кој централно место зазема македонското прашање.

Во писмениот одговор до Редакцијата на "Балканска федерација", еве што за Македонија рекол големиот италијански општественик Франческо Нити:

"Македонското прашање сè уште не е решено, но кое прашање е решено? Ср-

бите, Бугарите и Грците се караат околу Македонија: кому треба да му припадне оваа кутра намачена земја? Секое авторитарно решение е лошо, тоа дури и неерешение. Едноставната идеја е дека Македонија треба да си припаѓа сама на себе...".

Натаму: "Балканското прашање претставува најголема опасност за цела Европа. Дунав ќе остане запаметен како најголема река во историјата на европските дипломатски сплетки и крвави борби. Поделбата на балканските народи и борбите меѓу нив неминовно водат кон борби за влијание меѓу големите сили. Протекцијата секогаш значи ропство: за еден слободен народ е поопасно да има заштитници отколку непријатели."

Во продолжение вели: "Мислам дека балканските народи треба да сметаат само на себе и подеднакво да се чуваат од сите надворешни интервенции. Тие имаат пријатели. Но, во историјата на народите пријателствата често се менуваат за да можеме да се пофалиме со нив. Сè додека балканските народи се поделени и додека војуваат меѓу себе секогаш ќе им

ФРАНЧЕСКО НИТИ (1868-1953)



Роден во Мелфи, Италија. Студирал право на Универзитетот во Неапол. На осумнаесетгодишна возраст станал новинар, подоцна професор по политичка економија и финансиски науки. Во 1904 година бил избран за пратеник при што се докажал како голем оратор. Од 1911 до 1914 година бил министер за земјоделство, трговија и индустрија. За време на Првата светска војна бил министер за финансии. Во јуни 1919 година станал претседател на Советот и министер за внатрешни работи, а потоа министер за надворешни работи и за колониите. Кога во октомври 1922 година на власт дошла фашистичката влада, Франческо Нити не сакал повеќе да учествува во Парламентот. Една година подоцна, во ноември 1923 година, фашистите предводени од полициските офицери ја нападнале и ја разурнале неговата кука во Рим. Како краен опонент на режимот на Мусолини ја напуштил Италија и заминал да живее во егзил.

Франческо Нити е автор на голем број публикации. Уште како студент го напишал **Католичкиот социјализам** (докторска дисертација), со што предизвикал големо внимание и бил преведен на сите европски јазици. Потоа ја објавил книгата **Населението и општествениот систем**. Благодарение на овие два негови објавени труда, Нити станал близок пријател со Емил Зола.

Потоа ги објавил следниве наслови: **Богатството на Италија, Освојување на моќта, Север и југ, Базиликата и Калабрија, Радикалната италијанска партија и новата индустриска демократија, Европа без мир, Декаденција на Европа, Патишта на обновата** ИТН.

оставаат простор за маневрирање на сплетките на големите сили. А никогаш не постојат добронамерни сплетки, како што не постои ни чесно влијание. Секоја сплетка и секое влија-

ние се насочени против некого и само го продолжуваат нередот на Балканот и подготвуваат нови војни", завршува Франческо Нити во одговорот до "Балканска федерација".



ИТАЛИЈАНСКАТА ПРЕСТОЛНИНА РИМ НА ПОЧЕТОКОТ НА XX ВЕК КОГА НИТИ БИЛ ПРАТЕНИК